



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламација 15 дена

Вторник, 19 февруари 2002
Скопје

Број 14

Бод. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

179.

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧЕЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА ДР- ЖАВНАТА УПРАВА

Член 1

Во Уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), во членот 7, став (2) зборовите: "инвестиционо-тековни, информатичко-технолошки и други општи и заеднички работи" се заменуваат со зборовите: "инвестициони, информатичко-технолошки и други работи".

Член 2

Во членот 9 зборовите: "инвестиционо-тековни" се заменуваат со зборот "инвестициони", зборовите: "административно-технички" се заменуваат со зборовите: "стручно-административни", а зборовите: "и помошни работи" се бришат.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-322/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

180.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР- ДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛА- ТА НА РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2002 година бр. 0202-3486 од 14.12.2001 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7302/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

181.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 05.02.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ПОДГОТВИТЕ- ЛЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗРАБОТКА НА НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се формира Национален подготвителен комитет за изработка на Национален извештај за одржлив развој на Република Македонија, во согласност со препораките и документите кои произлегоа од Светскиот самит во Рио, 1992 година.

2. Комитетот е во следниот состав:

- Каја Шукова, Министерство за животна средина и просторно планирање

- Гордана Кожухарова, Министерство за животна средина и просторно планирање

- Даница Павловска, Министерство за животна средина и просторно планирање

- Константин Сидеровски, Министерство за животна средина и просторно планирање

- Маријонка Виларова, Министерство за животна средина и просторно планирање

- Маргарита Матлиевска, Министерство за животна средина и просторно планирање

- Мирослав Балабурски, Министерство за животна средина и просторно планирање

- Васко Грков, Министерство за надворешни работи

- Александар Костовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Владимир Поповски, Министерство за здравство

- Весна Петковиќ, Министерство за труд и социјална политика

- Ефка Индова, Министерство за труд и социјална политика

- Љупчо Наумовски, Министерство за внатрешни работи

- Марија Делова, Министерство за правда

- Никола Черепналковски, Министерство за економија

- Виолета Кецкаровска, Министерство за економија

- Александар Стојков, Министерство за финансии

- Борис Блажевски, Министерство за финансии

- Блага Цветковска, Министерство за одбрана

- Бранко Поповски, Министерство за локална самоуправа

- Нина Ристоска, Министерство за транспорт и врски

- Татјана Стојановска-Гочкова, Министерство за образование и наука

- Јордан Поп-Јорданов, Македонска академија на науките и уметностите

- Оливер Димов, Агенција за државни службеници

- Јасмина Гелевска, Агенција за државни службеници

- Стефанка Хаџи-Пецова, Земјоделски факултет
- Тодор Кралев, Машински факултет
- Панде Лазаревски, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
- Илија Тодоровски, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
- Лидија Кралевска, Државен завод за статистика
- Предраг Акимовски, Стопанска комора на Македонија
- Наташа Марковска, Меѓународна мрежа на центри за одржлив развој
- Јосиф Таневски, Фармахем
- Димитар Малиновски, Програма за развој на Обединетите нации
- Душица Перишиќ, Заедница на единиците на локална самоуправа на Република Македонија
- Катерина Стојковска, Регионален еколошки центар
- Наташа Стојановска, Институт за трајни заедници
- Сашо Клековски, Македонски центар за меѓународна соработка
- Михаил Токарев, Друштво на екологисти на Македонија
- Љубиша Николиќ, Друштво на екологисти на Македонија
- Јани Сервини, Балканско здружение за пријателство и соработка
- Гоце Тодоровски, Центар за граѓанска иницијатива
- Шаип Јашари, Центар за меѓуетничка соработка и бегалци
- Афердита Имери, Стар Мрежа на светско учење
- Нејат Демировски, хуманитарно и добротворно здружение на Ромите Пхурт
- Љупчо Меловски, Македонско-еколошко друштво
- Влатко Андоновски, Макмонта
- Никола Панов, Македонско-географско друштво

3. Националниот подготвителен комитет е мултидисциплинарно тело, кое ќе учествува во изготвување на работните материјали потребни за изготвување на Националниот извештај за одржлив развој.

4. Работата на Националниот подготвителен комитет ќе ја координира Координативното тело составено од членови на Комитетот, во следниот состав:

- Јордан Поп-Јорданов, Македонска академија на науките и уметностите
- Стефанка Хаџи-Пецова, Земјоделски факултет
- Панде Лазаревски, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
- Јосиф Таневски, Фармахем
- Јани Сервини, Балканско здружение за пријателство и соработка
- Димитар Малиновски, програма за развој на Обединетите нации
- Маргарита Матлиевска, Министерство за животна средина и просторно планирање
- Марија Зарезанкова-Потевска, Министерство за економија
- Идри Истреси, локална самоуправа.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-412/1
5 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

182.

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 40/99 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНАТА НА ТОПЛИНСКАТА ЕНЕРГИЈА И ТЕХНОЛОШКАТА ПАРЕА НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - ПОДРУЖНИЦА - ЕНЕРГЕТИКА - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за промена на цената на топлинската енергија на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Подружница - енергетика - Скопје, бр. 02-6639/24/4 од 22.11.2000 година и Одлуката за промена на цената на технолошката пареа бр. 02-6639/24/5 од 22.11.2000 година за зголемување на цената на топлинската енергија и технолошката пареа во износ од по 10% сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во "Службен весник на Република Македонија".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-529/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

183.

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО "ЛИСИЧЕ" - ВЕЛЕС

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" - Велес, бр. 66/2001 година, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" - Велес, на седницата одржана на 30.10.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-726/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

184.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ И РАДИОМЕРЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЕКОЛОГИЈА

Член 1

Одлуката за висина на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците, инсталациите и радиомерењата што ги врши Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, бр. 23-266/1 од 22 февруари 1993 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/93), престанува да важи.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-683/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

185.

Врз основа на член 5 од Протоколот А на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Бугарија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 83/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИИ ЗА 2002 ГОДИНА**

Член 1

Во Одлуката за увоз на производи во Република Македонија со потекло од Република Бугарија кои се предмет на концесии за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/2001), во Прилогот 1 - Увоз на производи во Република Македонија со потекло од Република Бугарија што се предмет на концесии (Протокол А на Анекс I), редот 9 се менува и гласи:

0406 90 50 10	Бело сирење од овчо млеко	300	0%
0406 90 99 10	Бело сирење од кравјо млеко		

Редот 33 се менува и гласи:

2204 21 79 00	Квалитетно вино бело и квалитетно вино друго	10.000 хл.	50% намал.
2204 21 80 00			
2204 21 83 00			
2204 21 84 00			
2204 21 94 00			
2204 21 98 00			
2204 21 99 00			

Во редот 17 во колоната "Царинска стапка" зборот "намалување" се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-596/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

186.

Врз основа на член 11 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/97) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА
2002 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА
ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА**

Член 1

Во Одлуката за определување на царински квоти за 2002 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 103/2001), во Прилогот 1 - Листа на царински квоти за увоз на земјоделско-прехранбени производи од Република Хрватска во Република Македонија во 2002 година (Прилог 2 кон Протокол 1), во редот во првата колона-тарифна ознака (макед-бројот "0302 69 11 10" се заменува со бројот "0302 69 11 00".

По редот 15 се додава нов ред кој гласи:

1601 00	1601	Колбаси и слични производи од месо	400	200	200
---------	------	------------------------------------	-----	-----	-----

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-595/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

187.

Врз основа на член 12 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2001) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО
ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА**

Член 1

Во Одлуката за определување на царински квоти за 2002 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/2001), Прилогот 1 - Листа на царински квоти на стоки кои се увезуваат од Украина во Република Македонија во 2002 година (Анекс II од Протокол Б од Договорот) во колоната "Тарифен број Македонска царинска тарифа" бројот "2007 99" се заменува со бројот "2007".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-594/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

188.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот-објект 250 м² и двор од 770 м²-вкупна површина 1.020 м², што се наоѓа во Битола, КО Магарево, место викано Лозје, евидентирана во поседовен лист број 387 на катастарска парцела 245/11, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок и на неопределено време.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-640/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

189.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ УВОЗ НА ПОРТОКАЛИ ЗА 2002 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определува царински контингент за увоз на портокали со тарифна ознака 0805 10 во количина од 5.000 тони, без плаќање на царина и посебна давачка-прелевман.

2. Количините на портокалите увезени од точката 1 на оваа одлука се наменети за хуманитарна помош.

3. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент на портокалите по барање на крајниот корисник, а за хуманитарна намена.

4. Оваа одлука се применува за одобрениот царински контингент за стоката која ќе биде внесена во царинското подрачје на Република Македонија, а не е оцаринета заклучно со 31 јули 2002 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-554/1
12 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

190.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 13,120
- МБ - 98	до 13,960
- БМБ - 95	до 14,143

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 14,891
- Д - 2	до 14,471

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 15,893

г) Мазут

до 11,043 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 47,50
- МБ - 98	до 48,50
- БМБ - 95	до 45,50

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 35,00
- Д - 2	до 34,50

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 25,50

г) Масло за горење (мазут)	до 11,963 ден/кг.
-----------------------------------	-------------------

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
МБ - 86	24,396
МБ - 98	24,396
БМБ - 95	21,692

б) Дизел гориво	ден/лит.
Д - 1	12,121
Д - 2	12,121

в) Масло за горење	ден/лит.
екстра лесно (ЕЛ)	3,136

г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.
-----------------------------------	---------------

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 2,00
- МБ - 98	до 2,00
- БМБ - 95	до 2,00

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 2,00
- Д - 2	до 2,00

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 2,00

г) Масло за горење (мазут)	до 0,25 ден/кг.
-----------------------------------	-----------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 20.02.2002 година.

Бр. 23-850/1
19 февруари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

191.

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), министерот за одбрана, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЕНАТА КНИШКА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на воената книшка на воените обврзници кои подлежат на воена обврска.

Член 2

Воената книшка содржи 32 страници изработени од бела хартија со димензии од 12x8,5 сантиметри и корици изработени од тврд пластифициран материјал во боја РАЛ 7008 интерен стандард 001.

Образецот на воената книшка е составен дел на овој правилник.

Член 3

На надворешната страна на предната корица на горниот дел стои текстот: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", под него "АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", а под тоа е отпечатен грбот на Република Македонија и под него со големи црни букви стои текстот "ВОЕНА КНИШКА".

На внатрешната страна на предната корица, која претставува прва страница на воената книшка, на средината во горниот дел на страницата стојат ознаките "ВК-АРМ", под нив ознаката на серијата и серискиот број на воената книшка, а во средината место за фотографија со димензии 3x3,5 сантиметри и место за потпис на воениот обврзник.

Втората страница содржи текст со идентична содржина како и на надворешната страна на корицата, а на другите страници се внесуваат:

- податоци за сопственикот на воената книшка;
- решение на регрутната комисија за оцена на здравствената способност на регрутот за воена служба и за определување на род, односно служба;
- податоци за служење на воениот рок;
- решение на комисијата за служење на воениот рок во цивилна служба;
- податоци за служење на воениот рок во цивилна служба;
- оценка, награди, дисциплински мерки;
- податоци за произведување и унапредување;
- податоци за оспособување на воениот обврзник;
- податоци за регулирање на воената обврска на друг начин;
- учество на воена вежба;
- податоци за воената евиденција;
- воен распоред;
- податоци за замена на воената книшка;
- престанок на воената обврска и
- забелешки и мислења за податоци од интерес за воената обврска.

На дваесет и осмата и на дваесет и деветтата страница е отпечатен текстот: "ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОДБРАНАТА - извод од одредбите на Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001):

- во остварувањето на одбраната на Републиката граѓаните имаат право и должност да извршуваат воена обврска (член 2 точка 1);

- воените обврзници се должни за секоја промена на податокот, значаен за водење на воената евиденција да го известат Министерството за одбрана во рок од 8 дена од денот на настанувањето на промената (член 88 став 3);

- граѓаните повикани од надлежен орган за извршување на правата и должностите во остварувањето на одбраната на Републиката се должни да се јават на органот, во местото и во времето означено на поединечната покана или на општиот повик (член 89);

- регрутот, кој од верски или од морални убедувања (приговор на совеста) не сака да служи воен рок во Армијата со оружје, може да служи воен рок во Армијата без оружје или да служи воен рок во цивилна служба (член 8);

- припадниците на Армијата се должни да ги чуваат и да ги штитат тајните податоци од значење за Армијата и да ги извршуваат пропишаните мерки за нивна заштита (член 139 став 1);

- регрутот кој има намера да патува во странство на постојан или на привремен престој подолго од три месеци, должен е за патувањето да го известат Министерството за одбрана (член 67);

- граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната во врска со извршувањето на воената обврска имаат право на паричен надомест (член 148).

На воениот обврзник му престанува воената обврска:

1. ако е оценет за неспособен за воена служба и
2. ако му престане државјанството на Република Македонија (член 5)".

На триесеттата, триесет и првата и на триесет и втората страница е отпечатен текстот кој се однесува на упатството за пополнување на воената книшка.

Член 4

Воената книшка се издава при воведување на граѓанинот во евиденцијата на воените обврзници.

Воената книшка се издава и на војник кој за време на служењето на воениот рок ќе ја изгуби воената книшка.

Воената книшка се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива и кога сопственикот на воената книшка ќе го промени личното име.

Член 5

Евиденција на издадените воени книшки, според ознаката на серијата и серискиот број се води во Министерството за одбрана.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на воената книшка ("Службен весник на Република Македонија-Посебен службен весник" бр. 14/92).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-912/1
4 февруари 2002 година
Скопје

Министер за одбрана,
проф. д-р **Владо Поповски**, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ВОЕНА КНИШКА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ВОЕНА КНИШКА

ВК - АРМ

Серија: №



фотографија
3x3,5 cm

потпис на воениот обврзник

I. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ВОЕНАТА КНИШКА


 единичен број од матичната книга на воените обврзници


 единствен матичен број на граѓанинот

презиме

име на таткото или на мајката

име

датум на раѓање

место на раѓање, општина

држава

крива група

подгрупа

резус-фактор

датум

(м.л.) **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА**

место на издавање

потпис на овластето лице

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

ПРЕШЕНИЕ НА РЕГРУТНАТА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА РЕГРУТОТ ЗА ВОЕНА СЛУЖБА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОД, ОДНОСНО СЛУЖБА	
ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА
ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА
ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА
ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

адреса на живеење – улица и број
високошко место
општина

ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА
ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА
ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА
ОЦЕНКА _____	
РОД (СЛУЖБА) _____	
_____ (М. П.) _____	_____
Датум	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГРУТНА КОМИСИЈА

3. ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕННОТ РОК

1)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

2)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

3)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

4)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

4. РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕННОТ РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

1. БРОЈ НА РЕШЕНИЕ _____ ДАТУМ _____

2. ОДОБРЕНО ЦИВИЛНО СЛУЖЕЊЕ ВОЕН РОК _____ ДА _____ НЕ _____

5 ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕННОТ РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

ОРГАНИЗАЦИЈА, УСТАНОВА, ЕДИНИЦА:

МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

(ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ)

(ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ)

ОРГАНИЗАЦИЈА, УСТАНОВА, ЕДИНИЦА:

МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

(ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ)

(ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ)

ОРГАНИЗАЦИЈА, УСТАНОВА, ЕДИНИЦА:

МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

(ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ)

(ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ)

5)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

6)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

7)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

8)

ВОЕНА ПОШТА _____ МЕСТО _____

ОД _____ ДО _____

(м.п.)

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

6. ОЦЕНКА, НАГРАДИ, ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

(м.п.)

ПОТПИС НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

7. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ	
ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
ЧИН	
НАРЕДБА, БРОЈ	ОД
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

8. ОСНОВНИ	
БРОЈ НА ОЗНАКА НА ВЕС	
ФОРМАЦИСКО МЕСТО	
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
БРОЈ НА ОЗНАКА НА ВЕС	
ФОРМАЦИСКО МЕСТО	
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
БРОЈ НА ОЗНАКА НА ВЕС	
ФОРМАЦИСКО МЕСТО	
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ
БРОЈ НА ОЗНАКА НА ВЕС	
ФОРМАЦИСКО МЕСТО	
(М.П.)	ПОТВРГ НА ОБЛАСТНО ЛИЦЕ

11. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЕНАТА ЕКИПНИЦИЈА	
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ

ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ

ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ПРИЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ	ОДЈАВЕН ВО _____ ДАТУМ _____ (М.П.) ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ

12. ВОЕН РАСПОРЕД
ВОЕНА ЕДИНИЦА _____
МОБИЛИЗАЦИОНО МЕСТО _____
МОБИЛИЗАЦИОНО СОБИРАЛИШТЕ _____
ДОЛЖНОСТ _____ (М.П.) _____ ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ВОЕНА ЕДИНИЦА _____
МОБИЛИЗАЦИОНО МЕСТО _____
МОБИЛИЗАЦИОНО СОБИРАЛИШТЕ _____
ДОЛЖНОСТ _____ (М.П.) _____ ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ
ВОЕНА ЕДИНИЦА _____
МОБИЛИЗАЦИОНО МЕСТО _____
МОБИЛИЗАЦИОНО СОБИРАЛИШТЕ _____
ДОЛЖНОСТ _____ (М.П.) _____ ПОТВРД НА ОБЛАСТНОТО ЛИБЕ

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОДБРАНАТА:

- извод од одредбите на Законот за одбрана
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001.)

- во остварувањето на одбраната на Републиката, граѓаните имаат

право и должност да извршуваат воена обврска (член 2 точка 1);

- воените обвршници се должни за сескоја промена на податоците, значаен за поднес на воената евиденција да го известат Министерството за одбрана во рок од 8 дена од денот на настапувањето на промената (член 88 став 3);

- граѓаните повикани од надолжен орган за извршување на правата и должностите во остварувањето на одбраната на Републиката се должни да се јават на органот, во местото и во времето означено на поединичната повика или на општиот повик (член 89);

- регрутот, кој од верски или од морални убедувања (приговор на совеста) не сака да служи воен рок во Армијата со оружје, може да служи воен рок во Армијата без оружје или да служи воен рок во цивилна служба (член 9);

- припадниците на Армијата се должни да ги чуваат и да ги штитат тајните податоци од значење за Армијата и да ги извршуваат пронајатите мерки за нивна заштита (член 139 став 1);

- регрут кој има намера да патува во странство на постојан или привремен престој подготвено од три месеци, должен е за патувањето да го известат Министерството за одбрана (член 67);

- граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната во врска со извршувањето на воената обврска имаат право на паричен надомест (член 146);

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ВОЕНАТА КНИЖКА

Податоците за военот обвршник во воената книжка се внесуваат од неговата личната карта, односно патна исправа, како и од податоците од воената евиденција.

На првата страница, на местото наредено за фотографија, се лези фотографија на военот обвршник. Фотографијата на военот обвршник кој во военот рок го служи во АРМ е во униформата на АРМ, а фотографијата на военот обвршник кој во военот рок го служи во цивилна служба е во цивилна облека. На дел од фотографијата на военот обвршник кој служи воен рок во АРМ се става печат на воената евиденција на АРМ во која се служи во военот рок, а на фотографијата на военот обвршник кој служи воен рок во цивилна служба се става печат на Министерството за одбрана.

На третата страница, во рубриката под број 1, се внесуваат личниот број од матичката книга на военот обвршник, како и податоци за сопственикот на воената книжка и тоа: единствениот матички број на граѓанинот; презимето, името на таткото или на мајката и вистото на военот обвршник; датумот, местото, општината и државата на раѓање; времената група, подгрупа и рекур-фактор; датумот и местото на издавањето на воената книжка и потпис на лицето кое ја издава книжката.

На четвртата и на петтата страница се внесуваат податоци за адресата на живеење на военот обвршник и за извршените промени на живеењето.

На шестата и на седмата страница во рубриката под број 2, се внесуваат податоците за ревизијата на Регрутната комисија за оценка на здравствената способност на регрутот за воена служба и за определување на родот, односно службата.

На осмата и на десеттата страница во рубриката под број 3, се внесуваат податоци за воената повика; за местото и за времето на стапувањето, служењето и отпуштањето на военот обвршник од служење во военот рок.

На десеттата страница во рубриката под број 4, се внесуваат податоци за бројот и датумот на раѓањето на Комевијата, со кои на военот обвршник му се одобрува цивилно служење во военот рок. Во рубриката под број 5, се внесуваат називот на организацијата, на установата или на единицата во која военот обвршник ќе служи воен рок во цивилна служба и местото и времето на служење.

На единаесеттата страница во рубриката под број 6, се внесуваат податоци за околната за извршување на воената обврска, извршување или извршена дисциплинска мерка.

На дванаесеттата, тринаесеттата и четрнаесеттата страница во рубриката под број 7, се внесуваат податоци за провидувањето и унапредувањето во чин на военот обвршник, бројот и датумот на наредбата.

На педесеттата страница во рубриката под број 8, се внесуваат податоци за бројот на стивката на военоосигуреницата специјалност и за формалното место на военото и основното военото подвизање.

- на военот обвршник му простанува воената обврска:

1. ако е оценет за неспособен за воена служба и

2. ако му простане државјанството на Република Македонија

(член 5);

На неопходноста страници во рубриката под број 9, се внесуваат податоци за основот и бројот на акот за регулирање на воената обврска на друг начин. На одлучавањето, осумнаесеттата и деветнаесеттата страници во рубриката под број 10, се внесуваат податоци за времето и за датумот на помените на воените војска. На двасоттата, двасот и првата и двасот и втората страници во рубриката под број 11, се внесуваат податоци од воените овдешнија за пријавувањето и одражувањето на военот обврска. На двасот и третата, двасот и четвртата и двасот и петтата страници во рубриката под број 12, се внесуваат податоци за военот распоред на военот обврска. На двасот и шестата страници во рубриката под број 13, се внесуваат податоци за пријавите за замска и издавање на воен војска, на бројот, за сорајата и за издавачот. Во рубриката под број 14, се внесуваат податоци за основот и бројот на акот за пријавите на военот обврска. На двасот и седмата страници во рубриката под број 15, се внесуваат податоци за законски курсеви, специјализации, обука и други податоци на одлучување на военот обврска во Армијата на Република Македонија, односно во здравствени, во хуманитарни или социјални организации, уставни и противосојарни организации.
--

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2002 година, кој го издава Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2002 година, за Регистарот на прописи на Република Македонија, ќе изнесува 3.200,00 денари.

Член 3

Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0202-3486
14 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ставре Темелковски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд заведен е спор за утврдување на татковство по тужбата на мал. тужител Рамадан Фатима од Скопје, преку зак. застапник мајката Незаќет Рамадан од Скопје, против тужените Јусин Дурмиш, со непозната адреса и Шабан Мустафов од Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 49.

Се повикува тужениот Јусин Дурмиш да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси до окончување на постапката или до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. П. бр. 300/2002. (4453)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за враќање на предмети по тужбата на тужителот Рамадани род. Беќири Садире од с. Добри Дол, против тужениот Рамадани Кибир Аднан од с. Неготино. Вредноста на спорот е 10.862 ЕУР.

Бидејќи тужениот Рамадани Кибир Аднан од с. Неготино, гостиварско е со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште во странство, му се поставува привремен застапник адвокатот Рихан Симаили од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар, II. бр. 721/2001.

(4535)

ОСНОВЕН СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Основниот суд во Свети Николе, судски број I. бр. 89/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-ИН-ВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот АД БЕ-КОН Овче Поле свињарска фарма Свети Николе, согласно член 252 б од ЗИП на ден 08.02.2002 година ја усвои спогодбата помеѓу странките за обезбедување на парично побарување на доверителот спрема должникот, со која на доверителот му се пренесуваат во сопственост следните подвижни предмети-опрема, сопственост на должникот:

1. Колска вага до 40 т. (1 број), година на производство 1972 година;
2. Трактор "Фергусон" (1 број), година на производство 1974 година;
3. Приколка од 3 т. (1 број), година на производство 1974 година;
4. Плуг двобразден (1 број), година на производство 1974 година;
5. Телефонски апарати (3 броја);
6. Центрифугална пумпа (1 број), година на производство 1972 година;
7. Статична бормашина (1 број);
8. Електричен швајц апарат (2 броја);
9. Електрична брусалица столбна (1 број), година на производство 1972 година;
10. Универзален струг, дребунг (1 број);
11. Количка за сточна храна (22 броја);
12. Сет машина (1 број);
13. Мобилни телефони (2 броја);
14. Пумпа за вода САП (1 број);
15. Автомобил "Ланос" (1 број);
16. Апарат за дестилација (1 број), година на производство 2000 година;
17. Бормашина пиштол (1 број);
18. Бензиска пумпа со цистерна од 18 т. (1 број), година на производство 1972 година.

Преносот е извршен заради обезбедување на парично побарување на доверителот кое го има према должникот.

Од Основниот суд во Свети Николе, I. бр. 89/2002.

(4454)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Зекири Нејазии др. од Тетово, против тужениот Мурсели Рефет од Тетово. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Мурсели Љутвиов Рефет од Тетово, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово. Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 828/2001.

(4536)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Фатмир Риза Амети од с. Ново Село, застапуван од полномошникот Симовска Љубица, адвокат од Тетово, против тужената Себахат Хазби Амети од Тетово, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Себахат Хазби Амети од Тетово, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово. Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе и постави привремен старател, преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 838/2001.

(4537)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Алимурат Амети од с. Слатина, против тужената Цеврије Амети од с. Слатина, родена во с. Шипковица, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужената е со непозната адреса, се повикува Цеврије Амети род. Зендели, да се јави во судот, да достави своја сегашна точна адреса или овласти свој полномошник, кој ќе ја застапува по предметот П. бр. 543/2001 за развод на брак и тоа во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно судот преку ЦСР Тетово ќе и постави привремен старател кој ќе ја застапува до правосилното окончавање на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 543/2001.

(4538)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1236/2001 од 29.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 013666, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги Стерјовски Митре "Мит Оил" увоз-извоз с. Сливница Ресен ДООЕЛ с. Сливница Ресен.

Основач на друштвото ќе биде: Стерјовски Митре с. Сливница, Ресен. Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 151.850,00 денари или 2.518 евра, сметано по среден курс на Народна банка на Р.М. и приложено според извештај на проценител.

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61,

52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Настевски Јован од Цапари - Цапари, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1236/2001.

(29710)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1230/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013660, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Козметичко студио ЕЛЕНА ТП Елица Јонче Ангеловска ул."Анастасија Узунова" бр. 18, Охрид.

Се основа Трговец поединец од страна на Елица Ангеловска од Охрид, како основач со назив Козметичко студио ЕЛЕНА ТП Елица Јонче Ангеловска со седиште во Охрид ул."Анастасија Узунов" бр. 18.

ТП ќе ги врши следните дејности: 93.02, 93.04, 93.05. ТП во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените дејствија ќе одговара со сите свои средства. Управител без ограничување е Елица Ангеловска.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1230/2001.

(29711)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1227/2001 од 09.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013657, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "ЗИСКОМ" увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ, Прилеп нас. Точила Е1/1/21.

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнационите складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Само Зисов, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности. Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1227/2001.

(29713)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1223/2001 од 31.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 013653, го запиша во трговскиот регистар основането на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз "ГЕРО-01" ДООЕЛ, Кичево ул."11 Септември" бр. 4.

Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.63, 55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 80.41, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, застапување, претставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт - шпедиција, малограничен промет со: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за преземените обврски одговара со целиот свој имот. За управител со неограничени овластувања се запишува Татијана Антеска.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1223/2001. (29714)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1217/2001 од 24.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 013647, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, угостителство, услуги и трговија на големо и мало СУКИ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола ул."Д-р. Трифун Пановски" бр. 28.

Се основа Друштво за производство, угостителство, услуги и трговија на големо и мало СУКИ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола ул."Д-р. Трифун Пановски" бр. 28. Основач на друштвото ќе биде Сузана Петровска-Коруновска ул."Д-р. Трифун Пановски" бр. 28, Битола. Основачкиот влог на друштвото изнесува 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна банка на Р.М. и приложено според извештај на проценител.

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Сузана Петровска-Коруновска од Битола ул."Д-р. Трифун Пановски" бр. 28, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1217/2001. (29715)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1215/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 013645, го запиша во трговскиот регистар основането на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и превоз на патници ФЕРЗИМ ТРАНС увоз-извоз Ферзим ДООЕЛ Кичево ул. "Влашки пат" бб.

Друштвото ќе работи со: 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/2, 01.24, 01.25, 17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 26.82/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, застапување на странски фирми, посредништво, комисиони работи и реекспорт, меѓународна шпедиција, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет одговара со целиот свој имот полна одговорност. Управител - Асани Ферзим.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1215/2001. (29724)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1211/2001 од 24.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 013641, го запиша во трговскиот регистар основането ДОО на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и угостителски дејности -МЕГЛЕН-Охрид ДОО Охрид, ул."Јане Сандански" бр. 84.

Содружници: Јованоска Анета и Николовска Ристана - МЕГЛЕН- Охрид ДОО со договор. Седиште: Охрид ул."Јане Сандански" бр. 84.

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 14.21, 14.22, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98/2, 17.13, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.60, 19.20, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.12, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.21, 22.23, 24.51, 24.52, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.25, 26.66, 26.70, 26.82, 27.45, 27.21, 28.22, 28.40, 28.62, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 35.12, 35.43, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 37.10, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 70.32, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.60, 73.10, 73.20, 74.11, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 74.60, 74.70, 74.83, 74.84, 74.81, 75.11, 80.10, 80.21, 80.42, 85.14/1, 85.32, 85.32/1,

85.32/3, 85.32/2, 90.00, 91.33, 91.31, 91.32, 92.13, 92.30, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.40, 92.53, 92.61, 92.62, 93.01, 93.02, 93.03, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, фри-шопови, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, застапување на странски фирми, лизинг работи, работа на лонг систем со странски фирми, комисиона продажба.

Трговското друштво во промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување - управител е лицето Јованоска Анета од Охрид. Содружниците во друштвото вложуваат средства во износ од 2.800 евра во денарска противвредност по приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1211/2001. (29725)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1210/2001 од 24.10.2001 година, во регистарската вложка бр. 013540, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за угостителство АКУ-АРИУС Мустафаи Амет Мецаит Струга ТП ул."В.Малески" бб, Струга.

Основач и управител: Мустафаи Мецаит.

Во правниот промет со трети лица поединецот одговара лично со целокупниот свој имот, со полна одговорност и стапува во правниот промет со трети лица од свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1210/2001. (29726)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1209/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската вложка бр. 013639, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, туризам и трговија "ГОРНАНА" Снежана ДООЕЛ Битола, Битола ул."Иво Лола Рибар" бр. 3.

Основач и управител: Снежана Димоска од Битола ул."Кумровец" бр. 164.

Дејности: 50.10, 50.30, 51.11, 51.17, 51.21, 51.34, 51.39, 51.56, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото се основа на неопределено време. Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Снежана Димоска - управител со неограничени, полни овластувања во рамките на запишаните дејности. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања, а одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1209/2001. (29728)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1203/2001 од 01.11.2001 година, во регистарската вложка бр. 013633, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија ЗВОНКО-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с. Врбоец - Крушево.

Основач Снежана Методија Тодороска од с. Врбоец - Крушево. Основачки влог согласно извештајот на овластен проценител во износ од 2.500.

Дејности: 02.01, 02.02, 51.19, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и за направените обврски одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето: Снежана Тодороска од с. Врбоец - Крушево.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1203/2001. (29731)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1170/2001 од 16.10.2001 година, во регистарската вложка бр. 013600, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги, трговија, транспорт и производство "МЕКСА 21" увоз-извоз ДОО Прилеп, Прилеп ул."Борка Талески" бр. 154 А.

Скратен назив на друштвото: ДОО "МЕКСА 21" увоз-извоз Прилеп, седиштето на друштвото е во Прилеп на ул."Борка Талески" бр. 154 А. Основачи: Ангелески Димче од Прилеп на ул."Борка Талески" бр. 154 А; Ангелеска Весна од Прилеп на ул."Борка Талески" бр. 154 А; Андоносски Петре од Скопје на ул."Фуштанска" бр. 50 б; Андоноска Лефка од Прилеп на ул."Горѓи Димитров" бр. 81; Борис Андоноски од Прилеп на ул."Горѓи Димитров" бр. 81;

Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 01.21, 01.41, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.86, 15.96, 15.98, 15.52, 15.72, 15.89, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.40, 21.12, 22.22, 24.30, 26.11, 26.40, 28.52, 15.81, 18.21, 18.24, 20.51, 22.25, 25.11, 25.22, 26.25, 36.12, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.21, 45.25, 45.32, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 66.01, 70.31, 71.10, 71.33, 72.60, 74.14, 74.40, 74.70, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Во надворешнотрговското работење ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, малограничен промет, реекспорт.

Основната главница изнесува 2.500 евра или 155.000,00 денари или поединечно на содружниците сето според проценка од овластен проценител и тоа: Ангелески Димче 500 евра, Ангелеска Весна 500 евра, Андоносски Петре 500 евра, Андоноска Лефка 500 евра, Андоносски Борис 500 евра.

Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е лицето Ангелески Димче од Прилеп, кој го претставува друштвото во внатрешното и надворешното работење.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1170/2001. (29733)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1169/2001 од 16.10.2001 година, во регистарската вложка бр. 013599, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги "МТ-КОМЕРЦ" ДООЕЛ увоз-извоз ул."Прилепска" бр. 40, Битола.

Дејности: 25.12, 25.13, 25.22, 28.72, 28.73, 31.40, 45.32, 45.33, 45.4, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 60.22, 65.12/3, 71.10, 92.71, 93.01, 93.02, 52.47, 15.61.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Управител: Танчевски Кири Тони. Основна главница на друштвото е 2.600,00 евра во противвредност од 158.600,00 денари според приложен извештај од овластен проценител.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, услуги на складирање на стоки, продавање на странски стоки на консигнациони складови.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1169/2001. (29734)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1156/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската вложка бр. 010135867-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЈАСИБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, Битола ул. "Кумровец" бр. 138.

Се основа Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЈАСИБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, Битола ул. "Кумровец" бр. 138.

Основач на друштвото ќе биде: Наумовска Јасмина ул. "Кумровец" бр. 138. Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна банка на Р.М. и приложено според извештај на проценител.

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.12, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Јасмина Наумовска од Битола ул. "Кумровец" бр. 138, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1156/2001. (29735)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1036/01 од 15.11.2001 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското, услужно и производно друштво АРЕНА-СТАДИОН увоз-извоз, Битола ДОО Битола ул. "Бонде Скерлевски" бр. 10/8.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 22.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.63, 40.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 66.01/1, 66.01/2, 66.01/3, 66.01/4, 66.02, 66.03, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.60, 74.70, 74.82, 74.84, 92.32, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока.

Во правниот промет со трети лица Трговското, услужно и производно друштво АРЕНА - СТАДИОН увоз-извоз, Битола ДОО Битола ул. "Бонде Скерлевски" бр. 10/8 настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Управител: Пеце Велјановски од Битола ул. "Караорман" бр. 25-в, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.550 евра или 155.550,00 денари во предмети според извештај на вешто лице проценител. Секој од основачите вложува по 850 евра или 51.850,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1036/2001. (29736)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2759/00 од 14.11.2001 година, во регистарската вложка бр. 020254597-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар пренесувањето и преземање на основачкиот влог на КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други, Друштво за производство, трговија и услуги Скопје ул. "Првوماјска-9" бр. 10.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2759/2001. (30980)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3262/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската вложка бр. 020143657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар промената на назив, содржаник-пренос на удел, управител и конверзија од дем во евра на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги РАКЕТА-ШМР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Жарко Зрењанин" бр. 139, Скопје.

Во друштвото се извршени следните промени: Називот - фирмата на друштвото се менува од РАКЕТА Шуко ДООЕЛ во РАКЕТА-ШМР ДООЕЛ, во иднина друштвото ќе работи под назив: Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги РАКЕТА-ШМР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Од 01.11.2001 година од содружник истапува Шуко Омеровиќ, а пристапува како единствен содружник Мехо Омеровиќ. Се брише од управител на друштвото Шуко Омеровиќ, а се запишува Мехо Омеровиќ - управител без ограничување. Извршен е пренос на уделот и конверзија на марки-ДЕМ во евра согласно ЗТД.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3262/2001. (30981)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3579/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042973?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАЕЛИ Љоки Фатмире ДОО-ЕЛ експорт-импорт ул."Катлановска" бр. 62, Скопје.

Се брише Љоки Фатмире - управител без ограничување. Се запишува Љоки Скендер - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3579/2001. (30982)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3512/01 од 30.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02005919?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата и проширување на дејности на Трговското друштво ЖАПОН - Љубомир ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул."Аврам Писевски" бр. 57.

Конверзија на ДЕМ во евра на вредност на основната главница на друштвото.

Дејноста се проширува со 65.12/3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3512/2001. (30983)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2935/2001 од 12.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02019048?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги ИГО-ФИЛ Божидар ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул."Њуделхиска" бр. 2-6/1, Скопје.

Се врши промена на управител и тоа: се брише Черварова Миленковска Весна - управител. Се запишува Миленковска Ратка - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2935/2001. (30984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3111/01 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02032363?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, промет и услуги РИМА-СТИЛ ДОО експорт-импорт Скопје ул."Коце Металец" бр. 1/8.

Трговското друштво за производство, промет и услуги РИМА-СТИЛ ДОО експорт-импорт од Скопје на ден 27.10.2001 година врз основа на одлука 01/05 од основачите го разрешува од функцијата управител лицето Мицков Тони од Скопје, а врз основа на Изјавата од основачите го именува за управител без ограничување лицето Маневски Ристо на ден 27.10.2001 година од Скопје.

Пречистен текст: управител без ограничување Маневски Ристо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3111/2001. (30985)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3411/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007553?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУ-ТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје ул."Петар Поп Арсов" бр. 45, Скопје.

Новото седиште е на бул."Св. Климент Охридски" бр. 68, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3411/2001. (30986)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3666/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 7-0200183-02-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о. - Скопје Подружница - Главен центар за поштенски сообраќај Скопје 2 - Пошта Скопје 2 ул."Никола Карев" бб, Скопје.

Се брише Филип Мешков - раководител на Подружницата, а се запишува новиот раководител Канија Саиди.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3666/2001. (30987)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3653/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02031972?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и проширување на дејност на Друштвото за производство, полоделство, сточарство, промет и услуги АНТИЛОПАКОМЕРЦ Дине ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул."Стефан Јакимов Дедов" бр. 20, Скопје.

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: Друштво за услуги АЛФА-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Стефан Јакимов Дедов" бр. 20, Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 80.42 - образование на возрасни и друго образование неспомнато на друго место (курсеви за странски јазици).

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3653/2001. (30988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3202/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 6-02001407-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште и дејност во внатрешен трговски промет на Т.П. со трговија на мало "ПИНКИ-Е" Хриб Ѓорѓи Весна бул."Видое Смилевски Бато" бр. 5, лок.6.

Се менува називот на Трговецот поединец и ќе гласи: Интернет кафе ПИНКИ-Е Хриб Ѓорѓи Весна. Се менува седиштето и ќе се наоѓа во Скопје на ул."Коста Новаковиќ" бр. 22/2-6.

Се проширува дејноста со: 55.30/1, 55.30/2, 92.34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3202/2001. (30989)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3472/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02025947?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата на ДЕМ во евра на Друштвото за промет ЕМИЛИЈАНО Емил и Владо ДОО експорт-импорт Скопје ГТ Центар 1 - кат.

Конверзија на ДЕМ во евра на вредноста на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3472/2001. (30990)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3614/2001 од 29.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02024547?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста односно предметот на работење на ТП на Колонијал ФРАМЕКС Роберт Франц Мех ТП бул."Партизански одреди" бр. 145, Скопје.

Дејноста односно предметот на работење на ТП се проширува со: 52.33, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3614/2001. (30991)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3233/2001 од 08.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02000183?-7-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај Македонска Пошта" ц.о. - Скопје ул."Орце Николов" бб.

Во внатрешен промет се проширува дејноста: консултации и понуда на софтвер, одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки системи, други компјутерски активности.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3233/2001. (30992)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3382/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02003016?-3-10-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за филмска и сценско музичка дејност, маркетинг и застапување МЕДИА ЦЕНТАР Блаже ДООЕЛ Скопје ул."Видое Смилевски Бато" бр. 73.

Се брише Мартин Миновски, а се запишува Блаже Миновски, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3382/2001. (30993)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1811/2000 од 07.12.2000 година, во регистарската влошка бр. 02003016?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, проширување на дејности и промена на основачи на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз ЛЕ-АН експорт-импорт ДОО Скопје ул."Социјалистичка зора" бр. 41.

Проширување на дејности, истапување и пристапување на основачи, промена на назив. Истапуваат основачите: Ристовски Воислав, Лепчески Иван, Таскова Клара, Горѓиев Трајан, Анастасов Влатко. Пристапува основачот: Најдовска Биљана. Дружниците кои истапуваат им ги пренесуваат своите влогови на содружниците кои остануваат односно кои пристапуваат во друштвото. Се менува називот на фирмата од Друштво за производство и промет увоз-извоз ОСОГОВО Зоран и др. ДОО Скопје ул."Социјалистичка зора" бр. 41, во Друштво за производство, трговија, услуги и превоз ЛЕ-АН експорт-импорт ДОО Скопје, ул."Социјалистичка зора" бр. 41.

Се проширува предметот на работа на друштвото со следните дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03.

Пречистен текст: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1811/2000. (30994)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3503/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02026915?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија ЕЛ-ЕМ ДОО експорт-импорт Скопје, бул."Партизански одреди" бр. 29 кат 2 ламела ДТЦ Буњаковец.

Се брише Елена Гурковиќ - управител без ограничување.

Се запишува Драгица Спасеновска - Ваљак - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3503/2001. (30995)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1188/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02006832?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на фирма ТП на Трговец поединец со трговија на мало АТЛАНТИК 98 ТП Казим Џафер Селмани Куманово ул."Карл Маркс" бр. 62.

Се запишува префрлување на фирма ТП на:

Трговец поединец со трговија на мало АТЛАНТИК 98 ТП Шакир Руфат Бакији Куманово ул."Карл Маркс" бр. 62. Истапува основачот: Казим Селмани, а пристапува Бакији Шакир од Куманово.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Управител Бакији Шакир се запишува. Се брише Казим Селмани.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1188/2001. (30996)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2882/2001 од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02016137?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското друштво за трговија и услуги СЕВМАК Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Горѓи Капчев" бр. 7/2, Скопје.

Се врши проширување на дејност во внатрешниот трговски промет со: 52.11, 52.33, 52.43.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2882/2001. (30997)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2020/2001 од 16.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02014861?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капиталот на Акционерското друштво за трговија на големо и мало КУЛТУРА увоз-извоз Кавадарци, ул."7-ми Септември" бр. 51-а.

Во Основниот суд Скопје I - Скопје е извршена промена на структурата на капиталот и конверзија на основачкиот влог од ДЕМ во ЕУР, на АД КУЛТУРА.

Со извршената промена капиталот на АД КУЛТУРА од Кавадарци е 100% во нивна сопственост односно е купен акционерски капитал.

Или вкупниот капитал на АД КУЛТУРА од Кавадарци изнесува 154.575,00 ДЕМ или 79.126,16 ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2020/2001. (30998)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3391/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02005835?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦЕДРУС Нада ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул."Јане Сандански" бр. 77/1-1.

Се брише Лазаревска Нада - управител без ограничување. Се запишува Кирковски Зоран - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3391/2001. (30999)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3119/2001 од 15.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042590?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Продавницата за трговија на мало -ТП ЈОЦИ - Елизабета Напе Васик Велес ул."Грозда Кочова"бр. 5.

Се проширува дејноста на продавницата за трговија на мало со: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44/4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3119/2001. (31000)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1864/01 од 12.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02020684?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и угостителство МИНИ-ТРЕЈД Властимир и др. ДОО извоз-увоз Куманово ул."Доне Божинов" бр. 29.

Се брише: Петровиќ Властимир - управител со неограничени овластувања. Се запишува: Исмаили Џемаљедин - управител со неограничени овластувања. Пречистен текст: Исмаили Џемаљедин - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1864/2001. (31001)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2430/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02022937?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на статус на лице овластено за застапување на Јавно претпријатие за комунални работи КО-МУНАЛЕЦ - Кавадарци ул."Индустриска" бб, Кавадарци.

Да се брише: Јордан Милков - вршител на должноста директор без ограничување. Да се запише Јордан Милков директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2430/2001. (31003)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 140/2001 од 16.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 2-1650-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и основачи на Земјоделската задруга КА-РАЦИЦА п.о. с. Патишка Река ул."Никола Мартиновски" бр. 16, Скопје.

Новото седиште на друштвото е на ул."Никола Мартиновски" бр. 16, Скопје. Од задругата истапуваат основачите Јашаровски Авзи, Мустафовски Тефик, Салијевски Илјаз, Чурлинов Борис, Стојановски Досе, а пристапуваат Ибраим Хусеиновски, Ферит Хусеиновски, Амит Абдуловски, Веадин Џеферовски, Ресеп Романовски, Нуредин Нуимовски, Рамадан Беадиновски, Саин Ресеповски, Наим Имеровски, Роман Имановски, Кахил Муаремовски, Ибиш Ејуповски, Нуредин Шерифов, Ибраим Џаферовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 140/2001. (31004)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3320/2001 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02035289?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало МИНИМАРКЕТ-МАРИЈА ДООЕЛ извоз-увоз н.м. Илинден ул."Јане Сандански" бр. 61, опш. Илинден.

Се брише Кипријановска Биљана, а се запишува Донева Славица, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3320/2001. (31005)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3219/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02035131?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП ВИДЕО КЛУБ 4 - Видеотека Ана Горѓи Тодоровска Скопје, ул."Миле Попјорданов" бр. 50-а.

Бришење - престанок на ТП ВИДЕО КЛУБ 4 - Видеотека Ана Горѓи Тодоровска Скопје, ул."Миле Попјорданов" бр. 50-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3219/2001. (31006)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3241/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02005704?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија на влог на Друштвото за трговија ПРЕЛИТАС Марија и др. ДОО извоз-увоз Скопје ул."Миле Попјорданов" бр. 68/39, Скопје.

Се брише досегашниот управител Елена Тасиќ, а се запишува новиот управител Драган Јаневски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3241/2001. (31007)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3455/2001 од 25.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02024581?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на ТП на Бифе Трговец-поединец СКАЛА ТП Снежана Антон Апостолова ул."Орце Николов" бр. 136, Скопје.

Префрлање на: Бифе Трговец поединец СКАЛА ТП, Снежана Антон Апостолова ул."Орце Николов" бр. 136, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3455/2001. (31008)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3381/2001 од 28.11.2001 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Акционерското друштво Керамичка индустрија КИК ул."Јоско Илиевски" бр. 49, Куманово.

Запишување на одлуката за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор и Управен одбор и промена на лице овластено за застапување: се брише Љиљана Бошкова претседател на Управен одбор без ограничување на овластувањата, а се запишува Демитриос Џијотас претседател на Управен одбор без ограничување на овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3381/2001. (31009)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2910/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007147?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, дополнување на дејноста на Трговското друштво за производство, промет и услуги ИГИ-КОМПАНИ Зага ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Жан Жорес" бр. 117/10-а.

Се менува седиштето на друштвото. Наместо досегашното седиште на ул."Благоја Стевковски" бр. 93/3-7, во Скопје, новото седиште на друштвото ќе биде во Скопје на ул."Жан Жорес" бр. 117/10-а.

Работењето на друштвото се проширува со следните дејности: 50.30/3, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 51.32, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.82, 74.83.

Пречистен текст гласи: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.85, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 25.12, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,

52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2910/2001. (31010)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2556/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041095?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ДОО на Друштвото за сообраќај и услуги К.А.К. СКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје ул."Гуро Гаковик" бр. 25.

Бришење на: Друштво за сообраќај и услуги К.А.К. СКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје ул."Гуро Гаковик" бр. 25, заради спојување на Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена одговорност за сообраќај и услуги с. Маврово - Маврови Анови и основање на: Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена одговорност за сообраќај и услуги с. Маврово - Маврови Анови.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2556/2001. (31011)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2553/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02032564?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена одговорност за сообраќај и услуги с. Маврово - Маврови Анови. Бришење на: Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена одговорност за сообраќај и услуги с. Маврово - Маврови Анови, заради спојување со Друштво за сообраќај и услуги К.А.К. СКИ ЦЕНТАР ДОО Скопје, ул. "Гуро Гаковик" бр. 2, и основање на Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена одговорност за сообраќај и услуги с. Маврово - Маврови Анови.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2553/2001. (31012)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3405/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02005067?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Превоз на патници во друмскиот сообраќај Тони Љубе Горевски ТОБИ-БУС ТП ул."Тодор Чангов" бр. 112, Скопје.

Бришење на фирмата трговец поединец: Превоз на патници во друмскиот сообраќај Тони Љубе Горевски ТОБИ-БУС ТП ул."Тодор Чангов" бр. 112, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3405/2001. (31013)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3450/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02023842?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапување на содружник и промена на управител на Друштвото за трговија, производство и услуги ПРОСТ КОМЕРЦ Ленче и др. ДОО Кавадарци ул."Благој Крстев" бр. 10.

Кон друштвото пристапува Грозданов Марјан, а истапува Грозданова Ленче. Се брише досегашниот управител Грозданова Ленче, а се запишува новиот управител Грозданов Марјан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3450/2001. (31014)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2308/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02032388?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на одлука на Друштвото за трговија и производство на млечни производи ВИНОЈУГ-БОГОРОДИЦА АД Гевгелија с. Богородица.

Запишување на одлуката за промена на неизвршни директори - разрешување и именување на Друштвото за трговија и производство на млечни производи ВИНОЈУГ-БОГОРОДИЦА АД Гевгелија с. Богородица.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2308/2001. (31015)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3523/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039542?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ЖИЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз ул."Првوماјска-4" бр. 7а, Скопје.

Се брише Сузана Ангелковска - управител без ограничување. Се запишува Живко Ангелковски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3523/2001. (31016)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3420/01 од 22.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02010035?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Биро за фотокопирање САМИКОП-Р ТП Барлакоски Томислав Самуил Скопје ул."Веселин Маслеша" бр. 9.

Бришење-престанок на Биро за фотокопирање САМИКОП-Р ТП Барлакоски Томислав Самуил Скопје ул."Веселин Маслеша" бр. 9.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3420/2001. (31017)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3343/2001 од 14.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02031246?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало МИЛМАР Марјан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Алексо Димниевски" бр. 15/4.

Се брише Милјана Војдановска - управител без ограничување. Се запишува Лидија Ристевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3343/2001. (31018)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3447/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040205?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник, управител на Друштвото за превоз, трговија и услуги БЕНИВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Атанас Љоски" бр. 7, Скопје. Во друштвото пристапува содружникот Величе Вељаноски од Скопје, а истапува содружникот Јагода Вељаноска од Скопје. Се брише Елена Андоноска - управител без ограничување. Се запишува Билјана Стевковска управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3447/2001. (31019)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ, бр. 5/2002, се запишува здружението на граѓани со име Здружение на одгледувачи на ноеви "Смоларски Ној" од с. Смоларе, кое е основано заради развој и производство на ноеви.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Смоларе к. бр. 96, општина Ново Село.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ, бр. 5/2002.

(4554)

Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 1/2002 год. од 05.02.2002 год., во судскиот регистар на здруженија на граѓани го запиша основањето на Здружението на граѓаните "ДЕА" - движење за унапредување на граѓанска свест во општеството-Дебар, ул. "8-ми Септември" бб.

Целта на основањето на здружението е унапредување и зајакнување на граѓанската свест кај граѓаните, развивање на свеста на меѓуетничка и меѓуконфесионална и меѓукултурна толеранција во Македонија, унапредување на односите меѓу етникумите, истражување во општеството преку анкети, анализи и др., интеграција и социјализација на хендикепираните лица, еманципација на руралните средини, подигање на хуманитарната свест кај граѓаните, а особено кај младата популација подигање на свеста кај младите што предизвикуваат опojните материи, остварување и поголемо учество на жените во општествениот живот.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 1/2002.

(4911)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст.бр. 9/01 од 30.01.2002 година, предлогот на стечајниот управник да го затвори и ликвидира должниковиот деловен потфат "ФАС 11 ОКТОМВРИ" АД Скопје - во стечај, пред одржување на рочиштето за поднесување на извештај, се усвојува.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по добивањето на ова решение да ги претвори во пари предметите и другите имотни права што претставуваат стечајна маса.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4327)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 494/2001 од 23.01.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за вршење консултативни, интелектуални и инженеринг услуги Мичо и Жанина КОНРАД ДОО Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 94-2/7 и жиро сметка бр. 40120-601-79984, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за вршење консултативни, интелектуални и инженеринг услуги Мичо и Жанина КОНРАД ДОО Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4448)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 38/01 од 25.12.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот ПТУ "МИВАН" експорт-импорт ДОО од Гевгелија со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 6/15 и жиро сметка бр. 41610-601-28089 при ЗПП Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "Миван" од Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (4449)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 33/01 од 25.12.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот ПТП "ТЕТЕКС-М" с. Моин - Гевгелија со седиште на ул. "Моински пат" бб. и жиро сметка бр. 41610-601-27354 при ЗПП Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "Тетекс-М" од с. Моин-Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (4450)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 2/2002 од 30.01.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ДГТ "УКРАС" АД Скопје со седиште на ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 2 и жиро сметка 40100-601-1167.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, судија во овој суд.

За стечаен управник е определен Ацо Дамчевски од Скопје со адреса на ул. "Дрзденска" бр. 15-1/9, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајот рочиште) за 20.3.2002 година во 8,30 во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4451)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 27/02 од 8.02.2002 година, над должникот ТП "Мирјам" Демир Хисар, ул. "Битолска" бб, дејност трговија со жиро сметка 500-000000002361-25 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4465)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 26/02 од 8.02.2002 година, над должникот ДООЕЛ "Цале Комерц" Битола, ул. "Едвард Кардељ" бр. 12/1, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-71741 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4467)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 601/94 од 1.02.2002 година, го запре понатамошното впирачување на делбената маса, заради тоа што водењето на стечајната постапка и паричувањето врз делбената маса би предизвикале несразмерно високи трошоци и стечајната постапка над стечајниот должник АД "Маркет" од Битола се заклучува.

Постапките кои се во тек а се во врска со стечајната постапка се запираат. Побарувањата со стечајниот должник ги има према негови доверители и тоа: ПОС АИК "Лозар" од Битола во судски постапки заведени пред овој суд под И. бр. 11436/92, П. бр. 2/93 и П. бр. 942/95 на вкупен износ од 379.467,00 денари, према Ангелевски Драган во постапка заведена пред овој суд под И. бр. 1237/96 од 21.778,00 денари, према ПП "Кожар" од Битола во постапка заведена пред овој суд И. бр. 4230/95 за износ од 58.234,00 денари и према Чаулев Киро од Битола по постапка заведена пред овој суд под И. бр. 1855/97 заради предавање на предмети сопственост на стечајниот должник, се пренесуваат на доверителот "Пивара Скопје" АД Скопје.

По правосилноста на ова решение, регистарското одделение при овој суд ќе го брише стечајниот должник АД "Маркет" Битола од судскиот регистар, а ЗПП Битола ќе постапи согласно своите права за работа.

Се задолжува стечајниот управник Стево Богдановски во рок од 15 дена од правосилноста на ова решение до стечајниот совет да поднесе заклучен извештај за своето работење, заедно со мислење од стечајниот судија во кое стечајниот совет ќе одлучи за разрешување од функцијата стечаен управник над стечајниот должник.

Од Основниот суд во Битола. (4470)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 29/02 од 8.02.2002 година, над должникот ТП Каранфиловски Сан-де Благојче од Демир Хисар, ул. "Гоце Делчев" бр. 20, дејност превоз на стоки со жиро сметка 40301-601-101470 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4471)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 28/02 од 8.02.2002 година, над должникот ДООЕЛ "Експрес" Демир Хисар, ул. "Битолска" бб, дејност трговија со жиро сметка 40301-601-8750 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4474)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст.бр. 23/2002 од 4.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатије за трговија, производство, угостителство и туризам "МАКЕДОНСКИ ПАРТНЕР" ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 37-II/9, и жиро сметка 40100-601-324664 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТПУТ "МАКЕДОНСКИ ПАРТНЕР" ДОО експорт-импорт -Скопје со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 37-II/9 и жиро сметка 40100-601-324664 се заклучува.

Да се објави оглас во "Сл. весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст.бр. 29/2002 од 8.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и занаетчиски услуги "СТАКЛО КОМЕРЦ" Ласте ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, ул. "Тодор Циповски Мерџан" бр. 13, и жиро сметка 40120-601-54203 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДТПЗУ "СТАКЛО КОМЕРЦ" Ласте ДООЕЛ увоз-извоз -Скопје со седиште на ул. "Тодор Циповски Мерџан" бр. 13, и жиро сметка 40120-601-54203 се заклучува.

Да се објави оглас во "Сл. весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4531)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст.бр. 35/2002 од 11.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "МАК ЕВЕРГРИН" Анета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Шишево, ул. "2" бр. 12, и жиро сметка 30000000070015 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДТУ "Мак Евергрин" Анета ДООЕЛ експорт-импорт -Скопје со седиште во с. Шишево ул. "2" бр. 12 и жиро сметка 30000000070015 се заклучува.

Да се објави оглас во "Сл. весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4532)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст.бр. 26/02 од 13.02.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и услуги "БИЗМАК" ЦО на ул. "Михаил Глинка" бр. 11-6, со жиро сметка бр. 40100-601-144428, како и бројот на регистарската влошка 1-14821-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува па отворената стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и услуги "БИЗМАК" ЦО се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4533)

Основниот суд во Кочани, согласно член 149 став 2 од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација објавува дека со решение Ст.бр. 534/94 и Ст.бр. 16/96 од 10.04.2001 година, ја заклучи стечајната постапка на должникот ПОС "Бел Камен" Винаница со жиро сметка 40401-601-3476 при ЗПП Кочани деловна единица Винаница, отворена со решение на Окружниот суд во Штип Ст.бр. 534/94 од 27.02.1995 година.

По правосилноста на решението, стечајниот должник, ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (4539)

Претседателот на стечајниот совет - судијата Никола Спасески во Основниот суд Струга, во стечајната постапка према ДОО "Огледала" од Струга, свикува сообраќање на доверителите (чии побарувања се утврдени) за 21.03.2002 година во 10,00 часот во Основниот суд Струга.

Сообраќањето на доверителите на седницата ќе го разгледува извештајот на стечајниот управник за економско финансиската состојба и деловниот потфат во иднина на стечајниот должник ДОО "Огледала" Струга.

Од Основниот суд во Струга. (4540)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 343/97 од 23.01.2002 година, према стечајниот должник ПП "Шел-Текс" - Охрид, со седиште во Охрид со број на жиро сметки 41000-601-46012, при ЗПП-Охрид, одобри присилно порамнување со кое стечајниот должник презеде обврска да ги намира доверителите на утврдените побарувања во рок од 2 години од денот на склучувањето на присилното порамнување 23.01.2002 година, со исплата на еднакви месечни рати, а со почеток на исплатата на првата рата по истекот на првата година од денот на склучувањето на порамнувањето.

Присилното порамнување има дејство према сите доверители на чии побарувања се утврдени како и спрема доверителите чии побарувања се оспорени, а дополнително ќе бидат утврдени.

Од Основниот суд во Охрид. (4541)

Основниот суд во Охрид преку стечајниот совет оглашува дека е закажана седница на собранието на доверителите во стечајната постапка Ст. бр. 24/2001, отворена над стечајниот должник ТД "Слобода" - АД во стечај-Охрид, на која ќе се разгледува и усвојува планот за реорганизација изготвен од стечајниот управник на стечајниот должник, за ден 27.02.2002 година со почеток во 10 часот, во просториите на Основниот суд Охрид.

Сите заинтересирани доверители на кои им се утврдени побарувањата се повикуваат да присуствуваат на закажаното собрание на доверители.

Од Основниот суд во Охрид. (4542)

Претседателот на стечајниот совет судијата Никола Спасески, во Основниот суд Струга, во стечајната постапка према ТФ "Стружанка" Струга, свикува сообраќање на доверителите (чии побарувања се утврдени) за 11.03.2002 година во 12,00 часот во Основниот суд Струга.

Сообраќањето на доверителите на седницата ќе го разгледува извештајот на стечајниот управник за економско финансиската состојба и деловниот потфат во иднина на стечајниот должник ТФ "Стружанка" Струга.

Од Основниот суд во Струга. (4543)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 36/2002 од 07.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТРАЕЛ-Л-КО-МЕРЦ" експорт-импорт ДОО од Скопје ул. Горѓи Поп Христов" бр. 3/3-10, со жиро сметка 40100-601-244801.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски од Скопје, со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, тел. 378-979.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4440)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 366/01 од 23.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ГРЕМАТ" увоз-извоз п.о. од Скопје ул. "Маршал Тито" бр. 17/1, со жиро сметка 40100-601-318142.

За ликвидатор се определува лицето Драган Пророчиќ од Скопје, со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 17/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4441)

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3909/2001 година, објавува дека Друштвото за производство и трговија ФИГУРА Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 56/2-3 и со број на жиро - сметка 30000000911545, отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4442)

Ликвидаторот Горѓе Караѓорѓев од Богородица - Гевгелија, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3288/01 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало Караѓорѓев Горѓе ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица - Гевгелија и со број на жиро - сметка 200000008520375, отворена при Стопанска банка АД Филијала - Гевгелија е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (4446)

Ликвидаторот Миленкоска Атина од Гевгелија ул. "Васо Карајанов" бр. 30, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3562/2001 од 29.11.2001 година, објавува дека Друштвото за трговија и производство ГРЕМАТЕКС-Плалис ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. "Борис Кидрич" бр. 5, со жиро - сметка бр. 40610-601-57317, што се води при Завод за платен промет Филијала во Гевгелија е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (4447)

Со решение Л. бр. 156/2001 од 31.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија ГЕТ Јаким Јовановски и др. јтд, увоз-извоз Пробиштип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство и трговија ГЕТ Јаким Јовановски и др. јтд, увоз-извоз Пробиштип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4472)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.Л. бр. 385/01 од 04.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ХУМ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Петар Михов" бр. 32-а, со жиро сметка 40100-601-66888.

За ликвидатор се определува лицето Смаиловиќ Адем од Скопје, со стан на ул. "Боро Менков" бр. 3/2-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4527)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.Л. бр. 377/2001 од 27.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие на големо и мало "КАСТО-ЛЕТА" П.О. увоз-извоз - Скопје ул. "Александар Македонски" бр. 27-б од Скопје, со жиро сметка 40120-601-122747.

За ликвидатор се определува лицето Драган Даневски од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 77/3-6 и тел. 447-321.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4528)

Ликвидаторот Сехас Хајдари од с. Кондово, Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3216/2001 од 09.11.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГАЧАН КОМПАНИ Сехас ДООЕЛ експорт-импорт, со број на жиро - сметка 40120-601-192013, Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4529)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 4/2002 од 11.02.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Претпријатието во приватна сопственост и трговија на големо и мало Траде-Марк П.О. Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието во приватна сопственост и трговија на големо и мало Траде-Марк-П.О. Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4544)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 146/2001 се отвора ликвидациона постапка над Трговското друштво за трговија Џинго ДОО увоз-извоз Струмица.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Џинго ДОО увоз-извоз Струмица се заклучува.

Имотот на Трговското друштво за трговија Џинго ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" бр. 48 во вредност од 40.000 ДЕМ или 20.000 евра односно 1.243.200,00 денари што се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 1663 во КО на град Струмица со вкупно корисна површина од 73м² се распределува на содружниците и тоа: на содружникот Јанев Митко, ул. "Крсто Узун" бр. 1/10, Струмица во износ од 10.000 марки или 5.000 евра односно 310.800,00 денари, на Глигоров Костаке, ул. "Мито Хади Василев-Јасмин" бр. 61/7, Струмица во износ од 10.000 марки или 5.000 евра, односно 310.800,00 денари, на содружникот Наков Горге, ул. "Димитрие Цветинов" бр. 25, Струмица во износ од 10.000 марки или 5.000 евра односно 310.800,00 денари, на Манчев Зоран, ул. "11 Септември" бр. 40, Струмица во износ од 10.000 марки или 5.000 евра, односно 310.800 денари.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4545)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 154/2001 се отвора ликвидациона постапка на Трговското друштво за трговија Зубо ДОО увоз-извоз с. Зубово, Ново Село.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Зубо ДОО увоз-извоз с. Зубово, Ново Село, се заклучува.

Имотот на Трговското друштво за трговија Зубо ДОО увоз-извоз с. Зубово, Ново Село во вредност од 26.000 ДЕМ или 13.000 ЕУР односно 808.080,00 денари што се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 1091 во КО на с. Зубово и тоа со вкупна корисна површина од 124м².

Имотот на друштвото се доделува на содружниците Стојанов Панде од с. Зубово, Ново Село во износ од 14.000 ДЕМ или 7.000 ЕУР односно 435.100,00 денари, на Милчев Иван од с. Зубово, Ново Село 12.000 ДЕМ или 6.000 ЕУР односно 372.900,00 денари.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4546)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 186/2001 се отвора ликвидациона постапка над Трговското друштво за трговија Фитинг ДООЕЛ увоз-извоз Струмица.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Фитинг ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се заклучува.

Имотот на Трговското друштво за трговија Фитинг ДООЕЛ увоз-извоз Струмица што се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 1693 во КО Струмица и тоа на ул. "Ленинова" бр. 14 во вкупна корисна површина од 165м² чија вредност изнесува 72.000 евра односно 4.475.520 денари и истиот му припаѓа на единствениот содружник Валентина Терзиева од Струмица, ул. "Дебарска" бр. 2.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4547)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 166/2001 од 6.02.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Трговското друштво за трговија Старост ДООЕЛ увоз-извоз Струмица.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Старост ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се заклучува.

Имотот на Трговското друштво за трговија Старост ДООЕЛ увоз-извоз Струмица се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 4450 во КО Струмица и тоа на ул. "Партизанска" бб во вкупна корисна површина од 190м² чија вредност изнесува 34.870 евра односно 2.113.440 денари, а истиот му припаѓа на единствениот содружник Роза Кусиванова од Струмица, ул. "Моша Пијаде" бр. 44.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4548)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 144/2001 од 6.02.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Трговското друштво за трговија Мебел ДООЕЛ увоз-извоз Струмица.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Мебел ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се заклучува.

Имотот на Трговското друштво за трговија Мебел ДООЕЛ увоз-извоз Струмица се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела К.П. бр. 1667 во КО Струмица и тоа на ул. "Маршал Тито" бб во вкупна корисна површина од 169м² чија вредност изнесува 56.000 евра односно 3.480.960 денари, а истиот му припаѓа на единствениот содружник Љочева Снежана од Струмица, ул. "Дојранска" бр. 14.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4549)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 78/2001 од се отвора ликвидациона постапка поднесена од Приватното трговско претпријатие, увоз-извоз "Вера" Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Приватното трговско претпријатие увоз-извоз "Вера" Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4550)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 28/01 од 11.02.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за трговија и услуги Кико ДООЕЛ увоз-извоз Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за трговија и услуги Кико ДООЕЛ увоз-извоз Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4551)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 206/2001 од 11.02.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија Аледон ДООЕЛ увоз-извоз Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија Аледон ДООЕЛ увоз-извоз-Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4552)

Ликвидаторот Димитар Франгов од Богданци објавува дека со решението П. Трег. бр. 3952/2001, Друштвото за производство и градежништво ЕНФРА-ПЛАСТ Слободан и Димитар увоз-извоз ДОО, ул. "Страшо Пинџур" бр. 5, Богданци со жиро сметка бр. 41610-601-52950 отворена при ЗПП Филијала-Евгелија е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот на адреса на друштвото со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4553)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 5/2002 од 15.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, издавачка дејност, реклама и пропаганда "ВЕСТ КОМПЈУТИНГ" ДОО экспорт-импорт Скопје ул. "Невена Ѓорѓиева" бр. 8, со жиро сметка 40100-601-26383.

За ликвидатор се определува лицето Стевчески Благоја Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4147)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 505/2000 од 05.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за водење книговодство, проектирање, изработка на техничка документација "1 КНИГОВОДСТВЕНО БИРО" од Скопје ул. "Ј.Сандански" бр. 22/II-18, со жиро сметка 40100-601-64521.

За ликвидатор се определува лицето Каме Кузмановска од Скопје, со стан на ул. "Ј.Сандански" бр. 22/II-18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4621)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 23/02 од 11.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Ми-кат ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4904)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 192/01, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за превоз и трговија Столе Шпед Стојан Мицев и др. јтд, с. Ораовица, Радовиш но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за превоз и трговија Столе-Шпед Стојан Мицев и др. јтд с. Ораовица, Радовиш се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4907)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 22/2002 од 12.02.2002 година, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Претпријатие за производство и трговија Партнер увоз-извоз Штип но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатие за производство и трговија Партнер увоз-извоз Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (4908)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Л. бр. 249/2001 година донесено од овој суд на 31.01.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство, трговија и промет на големо и мало "ХЕМОД" увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Анкарска" бр. 23, и жиро сметка 40100-601-129129 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4812)

Ликвидаторот Синани Бируш од с. Г. Седларце, Камењане запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2502/01 бр. влошка 02024276?-8-03-000 објавува дека Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ДИ БИНЕК Бируш ДООЕЛ экспорт-импорт, с. Г. Седларце, Камењане и со број на жиро - сметка 41500-601-78144, отворена при ЗПП Филијала - Тетово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (4817)

Ликвидаторот Васев Љупчо од Скопје на ул. "Џон Кенеди" бр. 28-1/4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 26/2001 година, објавува дека Претпријатието за трговија на големо и мало, книговодство, увоз-извоз "БИЛЈАНА" ЦО Скопје и со број на жиро - сметка 40100-601-201693, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 5 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II.Л. бр. 422/01 од 27.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ГАЛИЛЕО-ИНФОРМАТИК" ц.о. экспорт-импорт Скопје ул. "Никола Русински" бр. 4/1-19, со жиро сметка 40120-601-214144.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Владмир од Скопје, со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4807)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 255/2001 од 25.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ТАХОГРАФ" ДОО увоз-извоз, бул. "АСНОМ" бр. 72/11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-347615.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Владимир од Скопје со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 50/2002 од 14.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "АДРИАТИК" увоз-извоз ДОО од Скопје ул. "Горѓи Скрижевски" бр. 27, со жиро сметка 40100-601-224938.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Атанасовска од Скопје, со стан на ул. "Таки Даскалот" бр. 4Б.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4813)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л. бр. 409/2001 од 18.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо "ПИРИФАН"-Скопје, ул. "Темко Попов" бр. 26, со жиро сметка 40110-601-21623.

За ликвидатор се определува лицето Анита Наков од Скопје со стан на ул. "Петарпопарсов" бр. 40 и тел. 211-530.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3118)

НОТАРСКИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 56, дел 2 на м.в. "Св. Атанас", класа 7, со површина од 1517 м², заведена во Поседовен лист бр. 352 за КО Сливница, сопственост на продавачот Ахмедовска Борис Валентина од Прилеп, за цена од 30.340,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. Мите Богоевски" бб, Ресен. (4452)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 935/3-5-9, нива од 2 на м.в. "Ограде" со површина од 1295 м² и цела К.П. бр. 936/1-5-9, нива од 2 на м.в. "Ограде" со површина од 455 м² запишани во П.Л. бр. 123 за КО Неготино (на лице место претставува една целина) сопственост на Абдулаи Веби Неџбедин од с. Неготино за купопродажна цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (4459)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 1/84, нива од 4 на м.в. "Керамидница", со површина од 4500 м², запишани во П.Л. бр. 35 за КО Беловиоште, сопственост на Силјаноски Веле Рафе и Силјаноски Веле Живорад двајцата од Гостивар, за купопродажна цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (4462)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. бр. 1200, на м.в. "Чешма", нива, со вкупна површина од 194 м², во КО Кондово, сопственост на Азем Скендеровиќ од Скопје, според Поседовен лист број 47 за КО Кондово, за цена од 280,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (4534)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 232576 на име Сулејмани Зуди, с. Дебреш-те, Гостивар. (1692)

Пасош бр. 232765 на име Џемиле Сулејмани, с. Дебреш-те, Гостивар. (4398)

Пасош бр. 395573 на име Дани Лумни, с. Делогожда, Струга. (4629)

Пасош бр. 663767 на име Латиноски Цветан, ул. "28 Април" бр. 1, Охрид. (2182)

Пасош бр. 1358649 на име Речи Нухи, ул. "Гоце Делчев" бр. 264, Охрид. (4404)

Пасош бр. 163439/94 на име Сузана Хапкију, ул. "Ц. Димов" бр. 7, Тетово. (4869)

Пасош бр. 1627149 на име Илческа Ирена, ул. "Бе-кир Алириза" бр. 28/3, Охрид. (4725)

Пасош бр. 1408105 на име Митков Ванчо, ул. "Н. Н. Борче" бр. 48-А, Кочани. (4727)

Пасош бр. 203386 издаден од УВР-Куманово на име Алиџи Ајрула, с. Липково, Куманово. (4749)

Пасош бр. 1075591 издаден од УВР-Куманово на име Муслија Незаќет, с. Черкеско Село, Куманово. (4751)

Пасош бр. 207621/94 издаден од УВР-Скопје на име Хошиќ Рустем, ул. "Г. П. Христов" бр. 6-2/2, Скопје. 4753

Пасош бр. 1168943 издаден од УВР-Куманово на име Сулејмани Рамиз, ул. "Романовска" бр. 24, Куманово. (4759)

Пасош бр. 1525991 на име Влатко Китановски, ул. "8-ми Септември" бр. 16, Пробиштип. (4761)

Пасош бр. 1380740/00 издаден од УВР-Скопје на име Река Роберт, ул. "Хо Ши Мин" бр. 171-6, Скопје. (4768)

Пасош бр. 1604557 издаден од УВР-Скопје на име Ристевски Оливер, бул. "АВНОЈ" бр. 22-18/1, Скопје. (4770)

Пасош бр. 815839/95 издаден од УВР-Скопје на име Камбери Хашире, с. Никиштане, Скопје. (4773)

Пасош бр. 1446652/00 издаден од УВР-Скопје на име Јаневски Владо, ул. "49" бр. 10, Скопје. (4775)

Пасош бр. 82866/93 на име Хаџими Меди, с. Калиш-те, Струга. (4401)

Пасош бр. 1114348 на име Димитровска Светлана, ул. "Партизанска" бр. 26, Скопје. (2207)

Пасош бр. 1099852 на име Жута Мадрит, с. Велшта, Струга. (4593)

Пасош бр. 071868 на име Силјаноски Богоја, с. Во-лино, Охрид. (2183)

Пасош бр. 1298528 на име Чобанова Елена, ул. "М. Пијаде" бр. 12, Валаново. (5041)

Пасош бр. 1012199 на име Донева Васа, ул. "Карл Маркс" бр. 37/2, Скопје. (5043)

Пасош бр. 0940971 на име Павлоски Горан, с. Долно Ботуше, Мак. Брод. (5045)

Пасош бр. 288805 на име Владо Ристов, ул. "Радовиш-ка" бр. 6, Штип. (5046)

Пасош бр. 1335924 издаден од УВР-Струмица на име Донов Божин, с. Мокриево бр. 112, Струмица. (5047)

Пасош бр. 021277339 издаден од УВР-Тетово на име Мурсели Надр, ул. "121" бр. 8/17, Тетово. (5145)

Пасош бр. 0152329 издаден од УВР-Скопје на име Ариф Абаз, ул. "28" бр. 7, Скопје. (5146)

Пасош бр. 1072801 издаден од УВР-Тетово на име Петровски Воислав, ул. "Тодор Ципоски Мерџан" бр. 104, Тетово. (5147)

Пасош бр. 1010124 издаден од УВР-Скопје на име Селмановиќ Хермина, с. Љубош, Скопје. (5148)

Пасош бр. 1204504 издаден од УВР-Скопје на име Залевиќ Беким, бул. "АСНОМ" бр. 64-2/29, Скопје. (5149)

Пасош бр. 327209 издаден од УВР-Скопје на име Љамалари Ајдин, ул. "Дижонска" бр. 13/1, Скопје. (5150)

Пасош бр. 1379170 издаден од УВР-Скопје на име Абдили Ибраими, ул. "28" бр. 16, Скопје. (5151)

Чекови од тековна сметка бр. 01196688 со бр. 001000-4704370 и бр. 0060002224253 издадени од Комерцијална банка на име Тасевски Јордан, Скопје. (4633)

Чекови од тековна сметка бр. 1046/58 бр. 002000566936 и бр. 002000610966 издадени од Комерцијална банка на име Јордановска Јелица, Скопје. (4616)

Чекови од тековна сметка бр. 13957687 со бр. 0016-00-0116404, 0016000116405 и 0016000116406 издадени од Комерцијална Банка на име Соколовски Милице, Скопје. (4617)

Чекови од тековна сметка бр. 12419450 бр. 0001005-57-4105 и бр. 0001005674106 издадени од Комерцијална банка на име Јаковлевиќ Јелена, Скопје. (4618)

Чекови од тековна сметка бр. 01710680 од бр. 00110-04789216 до бр. 0011004789220 издадени од Комерцијална банка на име Вера Андоновска, Скопје. (4791)

Чекови од тековна сметка бр. 11323580 од бр. 00070-05178776 до бр. 0007005178779 и картичка издадени од Комерцијална банка на име Гудеска Весна, Скопје. 4794

Чек бр. 3842839 издаден од Комерцијална банка АД Скопје Филијала Охрид на име Најдески Гоце, Охрид. (4672)

Чекови од тековна сметка бр. 02583395 со бр. 0016-000082709 и бр. 0016000082710 издадени од Комерцијална банка на име Ивановска Иванка, Скопје. (5168)

Чекови од тековна сметка бр. 03378124 од бр. 00500-04881608 до бр. 0050004881610 и бр. 0020003607753 издадени од Комерцијална банка на име Сејфула Сеф-кет, Скопје. (5169)

Работна книшка на име Несим Бекири, Скопје. 4631

Работна книшка на име Валентина Митковиќ, Куманово. (4556)

Работна книшка на име Оливера Гелевска, Куманово. (4557)

Работна книшка на име Дејаноска Сузана, Скопје. (4558)

Работна книшка на име Трифуновски Трајан, Бито-ла. (4559)

Работна книшка на име Србиноски Павле, Охрид. (4560)

Работна книшка на име Кула Беџет, Струга. (4565)

Работна книшка на име Керими Казафер, Струга. (4566)

Работна книшка на име Зенделоски Демир, Кичево. (4567)

Работна книшка на име Африм Емини, Кичево. 4568

Работна книшка на име Стефановска Љиљана, Кри-ва Паланка. (4570)

Работна книшка на име Митев Митко, Винаца. 4572

Работна книшка на име Сала Џемиле, Штип. (4576)

Работна книшка на име Рашидов Орхан, Штип. 4577

Работна книшка на име Тричковски Игор, Штип. 4578

Работна книшка на име Цветановска Валентина, Скопје. (4609)

Работна книшка на име Марија Јовановска, Скопје. (4610)

Работна книшка на име Пеневски Златко, Скопје. (4611)

Работна книшка на име Адеми Рамадан, Скопје. 4612

Работна книшка на име Цветковски Сашо, Скопје. (4613)

Работна книшка на име Дурак Негат, Битола. (4669)

Работна книшка на име Дашмир Сулејмани, Тетово. (4682)

Работна книшка на име Реџаил Алијоски, Мак. Брод. (4683)

Работна книшка на име Борка Костадинова, Гевге-лија. (4686)

Работна книшка на име Спинов Владо, Винаца. 4687

Работна книшка на име Андоновски Перо, Штип. 4688

Работна книшка на име Чакаров Живко, Велес. 4704

Работна книшка на име Назире Елези, Прилеп. 4706

Работна книшка на име Стое Цветковски, Скопје. (4781)

Работна книшка на име Христовска Верка, Скопје. (4783)

Работна книшка на име Трајковски Благојче, Скопје. (4785)

Работна книшка на име Јонузи Раим, Скопје. (4787)

Работна книшка на име Јусуф Туркијани, Скопје. 4788

Работна книшка на име Мешкоски Љупчо, Охрид. (5001)

Работна книшка на име Фазис Фазизи, Мак. Брод. (5003)

Работна книшка на име Трпески Мирослав, Гости-вар. (5019)

Работна книшка на име Ахмет Алили, Тетово. (5022)

Работна книшка на име Демир Неими, Тетово. (5023)

Работна книшка на име Мерсими Хабиљ, Тетово. 5025

Работна книшка на име Рустеми Емин, Тетово. 5026

Работна книшка на име Весели Сејдили, Тетово. 5027

Работна книшка на име Беџети Нурман, Тетово. 5028

Работна книшка на име Лазаров Велин, Радовиш. 5035

Работна книшка на име Атанасов Горан, Радовиш. (5036)

Работна книшка на име Исни Мусли, Скопје. (5158)

Работна книшка на име Георгиевски Златко, Скопје. (5159)

Работна книшка на име Николовски Тони, Скопје. (5160)

Работна книшка на име Трајанка Таневска, Скопје. (5161)

Работна книшка на име Садики Фасли, Скопје. (5162)

Работна книшка на име Садики Фетиш, Скопје. 5163

Работна книшка на име Рамадан Муртези, Скопје. (5164)

Работна книшка на име Челеби Муртези, Скопје. 5165

Воена книшка на име Симоновски Ненад, Скопје. (4614)

Воена книшка на име Јовица Никовски, Куманово. (4692)

Воена книшка на име Река Роберт, Скопје. (4789)

Воена книшка на име Ванчо Андонов, Штип. (5034)
 Воена книшка на име Лазарески Јован, Гостивар. 5155
 Воена книшка на име Зоран Стојковски, Скопје. 5156
 Воена книшка на име Деановски Орце, Скопје. 5157
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Фетаховиќ Зехра, Крушево. (4563)
 Свидетелство на име Мердије Рамадани, Тетово. 4569
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Ефтимовски Моне, Делчево. (4571)
 Свидетелство на име Постолов Љупчо, Кочани. 4573
 Свидетелство на име Митрев Зоранчо, Кочани. 4574
 Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "Маршал Тито" с. Јегуновце на име Адеми Рамадан, Скопје. (4615)
 Свидетелство на име Минавер Зекири, Скопје. (4690)
 Свидетелство на име Садики Абдула, Куманово. 4693
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Спасев Славе, Пехчево. (4695)
 Свидетелство на име Ангеловска Славица, Велес. (4699)
 Свидетелство на име Ристовски Иванче, Велес. 4707
 Свидетелство за 1-ва година издадено од гимназија Гоце Делчев" Куманово на име Анита Рушители, Куманово. (4797)
 Свидетелство на име Неими Ирфан, Тетово. (5021)
 Свидетелство на име Казими Сузана, Тетово. (5024)
 Свидетелство на име Јосип Кузмановски, Куманово. (5030)
 Свидетелство на име Насер Аљити, Куманово. (5031)
 Свидетелство за 4-та година на име Јашаровска Нермине, Куманово. (5032)
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Јордановски Марјан, Пробиштип. (5033)
 Свидетелство од 8-мо одделение на име Бабунски Сашко, Велес. (5037)
 Свидетелство на име Чома Сабри, Струга. (5040)
 Свидетелство за 1,2 и 3 година на име Стојановски Горан, Крива Паланка. (5049)
 Свидетелство на име Атанасов Ѓорѓе, Радовиш. 5050
 Ученичка книшка на име Велиновски Фиданчо, Тетово. (4685)
 Диплома на име Обрадовиќ Слаѓана, Куманово. 4997
 Диплома на име Ристовски Сашо, Скопје. (5029)
 Диплома за 3-та година издадено од ССС "Михајло Пупин" на име Исни Фазлијев, Скопје. (5166)
 Диплома за завршен четврти степен издадена од ГУ-Ц "Здравко Цветковски" Скопје на име Јанев Сашо, Скопје. (5167)
 Здравствена книшка на име Илиески Стојан Илија, Крушево. (4562)
 Здравствена книшка на име Трајан Трифуновски, Битола. (4564)
 Здравствена книшка на име Новче Донеv, Пробиштип. (4575)
 Здравствена книшка на име Пејчиновска Ратка, Битола. (4674)
 Здравствена книшка на име Милица Пејчиновска, Битола. (4676)
 Здравствена книшка на име Џеват Нухији, Битола. (4677)
 Здравствена книшка на име Алексовски Владимир, Битола. (4678)
 Здравствена книшка на име Адемоска Сафија, Крушево. (4732)
 Здравствена книшка на име Блажески Живко, Скопје. (4733)
 Здравствена книшка на име Маркоски Сашо, Крушево. (5038)
 Здравствена книшка на име Тиркова Сузана, Битола. (5039)
 Лична карта на име Станковска Сузана, Гевгелија. (4561)
 Даночна картичка бр. 4030991152238 издадена од Управа за приходи на име "ГОЛД ПРОМ", Скопје. (4608)
 Даночна картичка бр. 4030965264346 издадена од Управа за приходи на име ОУ "Емин Дураку", Скопје. (4635)
 Даночна картичка бр. 4030991136410 издадена од Управа за приходи на име ММ "ХИДРО", Скопје. (4777)
 Даночна картичка бр. 4030998276790 издадена од Управа за јавни приходи на име Друштво во приватна сопственост "РУРА" Валентина и други, Скопје. (4780)

Даночна картичка бр. 5015998102184 на име ТП "УН-ИВЕРЗАЛ", Крива Паланка. (5044)
 Даночна картичка бр. 5030997153744 издадена од Управа за приходи на име Апостоловски Бранко, Скопје. (5152)

Даночна картичка бр. 4030999363696 издадена од Управа за приходи на име "ПЕРИКОМ" Тодор и други ДОО, Скопје. (5153)

Даночна картичка бр. 4030001407598 издадена од Управа за приходи на име "БАРБУС" ДООЛ, Скопје. (5154)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-1/2002

1. Предмет на набавката е:
 Изградба на објект-административна зграда пункт "Струга" во Струга, со јавно отворање.

2. Работите ќе отпочнат оваа година, а за истите се обезбедени средства од делот на Програмата за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта за 2002 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни и странски правни лица кои се регистрирани за градежна дејност од нискоградбата и високоградбата.

4. Доставување и содржина на понудата:

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

4.1. Име и адреса на понудувачот.

4.2. Извод од регистрација на дејноста.

4.3. Доказ за бонитет од Централниот регистар член 22 (оригинал или заверена копија од нотар).

4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.5. Извод од судска евиденција не постара од 6 месеци во оригинал или копие заведено од нотар, дека понудувачот не е во стечај или не е во процес на ликвидација, како и доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (член 24 а) и б)).

4.6. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачките.

4.7. Опис на механизиралноста, машини, постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и опременост за докажување на квалитетот на работите, со сопствена лабораторија или договор за лабораторија за следење на работите од овластена институција или фирма.

4.8. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето на работите и контролата на квалитетот (квалификации, искуство и сл.).

4.9. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис на досега извршени работи. Предлогот треба да биде поткрепен со писмена согласност на соизвршителот.

4.10. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна цена како е дадена во оригиналот на тендерската документација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и давачки вклучително со ДДВ.

5. Рок на изведување на работите во денови, искажан преку динамичен план на поважните позиции.

5.1. Потпишан оригинален текст на услови на Договорот.

5.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови.

6. Критериум за избор:

- докажан квалитет на досега извршени работи од ваков вид	50 поени,
- понудената цена	40 поени,
- рок на извршувањето	10 поени.

7. Рок и начин на доставување на понудите

7.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 11.03.2002 година до 11 часот, лично во архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 54 од Законот за јавни набавки.

7.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

8. Завршни одредби

8.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на овластени претставници на понудувачот, што се докажува со оригинален писмен документ заверен од одговорното лице.

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 11.03.2002 година во 12 часот, во просториите на Фондот 6-ти кат - сала.

8.3. Тендер документацијата може да се подигне секој работен ден од 08-14 часот соба бр. 6 на трети кат. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден, а по извршената уплата во износ од 1.500,00 денари на жиро сметка број 240010000048092, даночен број 4030981217633, депонент Балканска банка - Скопје.

Фонд за магистрални и
регионални патишта

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 02/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија"- Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-37/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ- ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-37/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за транспортна лента В-1200; транспортна лента В-1400, Самоодна лента ПВЗ-1800 за потребите на РЕК Осломеј за 2002 година, во се според тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер документацијата.

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката - дозволена е делумна понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една спецификација.

2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 1 од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 200000002447884 корисник А.Д. ЕСМ-Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-37/2002.

2.4. Контакт телефон: за технички дел 045 258-885, за комерцијален дел: 02 149-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 54/3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓународните стандарди прифатени во Р. Македонија.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од ЗЈН и член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки).

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Законот за изменување и дополнување на ЗЈН.

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.5.1. референтна листа за досегашни испораки од ваков вид од производителот.

4.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.8. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии кај нотар верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. Цена.....60 поени,

5.2. Начин на плаќање.....30 поени,

5.3. Рок на испорака.....10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.03.2002 во 11 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр.

9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки



СОДРЖИНА

	Страница		
179. Уредба за изменување на Уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа.....	1	185. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за увоз на производи во Република Македонија со потекло од Република Бугарија кои се предмет на концесии за 2002 година.....	3
180. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2002 година.....	1	186. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на царински квоти за 2002 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска.....	3
181. Одлука за формирање Национален подготвителен комитет за изработка на Национален извештај за одржлив развој на Република Македонија.....	1	187. Одлука за изменување на Одлуката за определување на царински квоти за 2002 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина.....	3
182. Одлука за давање согласност на одлуките за промена на цената на топлинската енергија и технолошката пареа на ЈП "Електростопанство на Македонија"-Подружница-енергетика-Скопје.....	2	188. Одлука за пренесување на користење на недвижен имот.....	3
183. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче"-Велес.....	2	189. Одлука за определување на царински контингент при увоз на портокали за 2002 година.....	4
184. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за висина на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците, инсталациите и радиомерењата што ги врши Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.....	2	190. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	4
		191. Правилник за образецот на воената книшка.....	5
		ЈП Службен весник на РМ	
		4. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија, за 2002 година.....	14

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.